

ПО БРОКЕР АД Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2025 година,
со извештај на независниот ревизор

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2025 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	9
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	10
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	11
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	12 - 30
Додатоци	
Додаток 1 - Годишен извештај за работа	
Додаток 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерот и Одборот на директори на ПО БРОКЕР АД Скопје

Извештај за ревизијата на финансиските извештаи

Мислење со резерва

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на ПО БРОКЕР АД Скопје, коишто го вклучуваат извештајот за финансиска состојба заклучно со 31.12.2025 година, извештајот за добивка или загуба, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината којашто заврши тогаш, и белешките кон финансиските извештаи, вклучувајќи и информации за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, со исклучок на можните ефекти од прашањето опишано во делот Основа за мислење со резерва од нашиот извештај, придружните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ПО БРОКЕР АД Скопје заклучно со 31 декември 2025 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Основа за мислење со резерва

Со постапката за конфирмирање на меѓусебните побарувања и обврски со осигурителните друштва, ревизијата утврди дека кај обврските спрема добавувачи постојат разлики во износ од 2.909 илјади денари (помалку според осигурителните друштва), кај побарувањата од купувачи постојат разлики во износ од 1.485 илјади денари (помалку според осигурителните друштва) и кај побарувањата за дадени аванси постојат разлики во износ од 356 илјади денари (помалку според осигурителните друштва). Во врска со овие разлики не е извршено меѓусебно усогласување на состојбите со осигурителните друштва. Покрај овие неусогласености, ревизијата утврди дека кај побарувањата од купувачи постојат салда од минати години во износ од 1.850 илјади денари, а кај обврските спрема добавувачи постојат салда од минати години во износ од 2.653 илјади денари.

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР), објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 273 од 2024 година. Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) (Кодексот на ОМСЕС) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители кои се во примена во Република Северна Македонија, заедно со

етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС кој е во примена во Република Северна Македонија. Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работата и годишната сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не се однесува на другите информации и ние не изразуваме било каква форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно паведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитаеме другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето знаење прибавено во ревизијата или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно. Ако, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие други информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

Одговорност на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија и за таква внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна да се овозможи подготовка на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина не содржат материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно

прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат од измама или грешка и се смета дека се материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни за да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешните контроли
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефикасноста на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Ги известивме оние кои се задожени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.

Извештај за други правни и регулативни барања

Како што наведено во пасусот Други информации, раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските

финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2025, во согласност со меѓународните стандарди за ревизија, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2025, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ПО БРОКЕР АД Скопје со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2025.

Овластен ревизор

Владимир Иветиќ



Дрезденска бр. 52 Скопје
19 јуни 2026 година

Друштво за ревизија
ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје



Управител

Љупчо Пецев



ПО БРОКЕР АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА
за годината што заврши на 31 декември 2025 година

во илјади денари	Белешки	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Приходи од продажба	6	9.970	10.030
Останати оперативни приходи	7	-	756
Вкупно оперативни приходи		9.970	10.786
Потрошени материјали и ситен инвентар	8	-3	-6
Трошоци за вработените	9	-1.803	-1.776
Амортизација		-5	-5
Набавна вредност на продадени стоки		-	-
Останати оперативни расходи	10	-2.416	-1.574
Вкупно оперативни расходи		-4.227	-3.361
Добивка од оперативно работење		5.743	7.425
Финансиски приходи	11	-	71
Финансиски расходи	11	-	-8
Добивка пред оданочување		5.743	7.488
Данок на добивка	12	-3.449	-800
Добивка по оданочување		2.294	6.688
Основна заработувачка по акција во денари	13	2.294	6.688

Одборот на директори на ПО БРОКЕР АД Скопје ги усвои овие финансиски извештаи на 19 јуни 2026 година

Извршен директор

Јовица Латиновски




Белешките содржани од страна 12 до 30 се составен дел на овие финансиски извештаи

ПО БРОКЕР АД Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2025 година

во илјади денари	Белешки	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Добивка по оданочување		2.294	6.688
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања		-	-
расположливи за продажба		-	-
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		<u>0</u>	<u>0</u>
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		<u>2.294</u>	<u>6.688</u>

Белешките содржани од страна 12 до 30 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПО БРОКЕР АД Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на 31 декември 2025 година

во илјади денари	Белешки	2025	2024
СРЕДСТВА			
Материјални средства	14	-	-
Нематеријални средства	14	10	14
Вложувања расположливи за продажба	15	-	-
Вкупно долгорочни средства		10	14
Залихи		-	-
Побарувања од купувачи	16	2.362	2.517
Побарувања за аванси	17	723	276
Останати краткорочни побарувања	18	53	1.025
Краткорочни финансиски средства	19	39.535	18.884
Активни временски разграничувања		-	-
Парични средства	20	29	6.469
Вкупно тековни средства		42.702	29.171
ВКУПНО СРЕДСТВА		42.712	29.185
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		3.075	3.075
Сопствени акции		-	-
Законски и други резерви		-	-
Ревалоризациони резерви		13	13
Нераспределена добивка		24.736	22.441
Вкупно капитал и резерви		27.824	25.529
Долгорочни кредити		-	-
Обврски спрема добавувачи	21	3.095	3.130
Останати краткорочни обврски	22	2.360	201
Обврски за аванси и депозити		-	-
Краткорочни финансиски обврски	23	9.433	-
Пасивни временски разграничувања	24	-	325
Вкупно тековни обврски		14.888	3.656
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		42.712	29.185

Белешките содржани од страна 12 до 30 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПО БРОКЕР АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината што заврши на 31 декември 2025 година

2025 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалор. резерви	Нераспред. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2025	3.075	0	0	13	22.441	25.529
Сеопфатна добивка						
Добивка за 2025 година	-	-	-	-	2.294	2.294
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	0
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	2.294	2.294
Трансакции со сопствениците						
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Распределено за дивиденда	-	-	-	-	-	0
Усогласување	-	-	-	-	1	1
Издвоено за законски резерви	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2025	3.075	0	0	13	24.736	27.824

2024 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалор. резерви	Нераспред. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2024	3.075	0	0	13	15.753	18.841
Сеопфатна добивка						
Добивка за 2024 година	-	-	-	-	6.688	6.688
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	0
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	6.688	6.688
Трансакции со сопствениците						
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Распределено за дивиденда	-	-	-	-	-	0
Издвосно за законски резерви	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2024	3.075	0	0	13	22.441	25.529

Белешките содржани од страна 12 до 30 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПО БРОКЕР АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината што заврши на 31 декември 2025 година

во илјади денари	2025	2024
А. Парични текови од деловни активности		
Добивка по оданочување	2.294	6.688
Амортизација	5	5
Загуба / добивка од продажба на вложувања расположливи за продажба	706	-756
Залихи	-	-
Побарувања од купувачи	155	-3
Останати краткорочни побарувања	972	-1.025
Побарувања за аванси и депозити	-447	38
Активни временски разграничувања	-	-
Обврски спрема добавувачи	-35	-189
Останати краткорочни обврски	2.159	-879
Обврски за аванси и депозити	-	-
Пасивни временски разграничувања	-325	325
Нето парични текови од деловни активности	5.484	4.204
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства	-	-
Набавки на нематеријални средства	-	-
Приливи од продадени материјални средства	-	-
Одлив / прилив од вложувања расположливи за продажба	-706	2.250
Одлив од краткорочни финансиски вложувања	-20.651	-1.439
Нето парични текови од инвестициони активности	-21.357	811
В. Парични текови од финансиски активности		
Прилив / одлив од краткорочни финансиски обврски	9.433	-8
Прилив од нова емисија на акции	-	-
Откупени сопствени акции	-	-
Исплатена дивиденда на акционерите	-	-
Нето парични текови од финансиски активности	9.433	-8
НАМАЛУВАЊЕ / ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	-6.440	5.007
Парични средства на почетокот на годината	6.469	1.462
Парични средства на крајот на годината	29	6.469

Белешките содржани од страна 12 до 30 се составен дел на овие финансиски извештаи

ПО БРОКЕР АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

1.1. Осигурителното брокерско друштво ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје основано е и работи во Република Македонија. Краткото име на друштвото е ПО БРОКЕР АД Скопје.

Приоритена дејност што ја обавува ПО БРОКЕР АД Скопје е застапување во осигурување и осигурителни посредници.

1.2. Акционерската главнина на ПО БРОКЕР АД Скопје се состои од 1000 обични акции со вкупна номинална вредност од 50.000 евра. Номиналната вредност на една акција изнесува 50 евра.

Во рамките на акционерската главнина на ПО БРОКЕР АД Скопје нема приоритетни акции.

Акционери во ПО БРОКЕР АД Скопје на 31.12.2025 година се Јовица Латиновски кој поседува 500 акции, односно 50% од основната главнина и Катерина Латиновска – Зенговска која поседува 500 акции, односно 50% од основната главнина. На 31.12.2024 година единствен акционер во ПО БРОКЕР АД Скопје беше Јованка Латиновска.

1.3. На ден 31.12.2025 година бројот на вработените во ПО БРОКЕР АД Скопје изнесуваше 2 лица (2 лица и на 31.12.2024).

1.4 Седиштето на Друштвото е во улица 1, бр.3Б Ново Село, Ѓорче Петров, Скопје.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на Друштвото се подготвени во согласност со меѓународните стандарди за финансиско известување за мали и средни субјекти што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

ПО БРОКЕР АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Меѓународните стандарди за финансиско известување за мали и средни субјекти што се применуваат во Република Северна Македонија се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Северна Македонија број 75 од 3 април 2024 година, а се во примена од 01 јануари 2025 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при подготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Приходите од продажба на производи, стоки и услуги се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува. Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугите.

ПО БРОКЕР АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентират на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.5. Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на основните средства се состои од фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Основните средства се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на основни средства се книжи во корист на добивка од продажба, а негативната разлика се книжи на товар на загуба од продажба. Неотпишаната вредност на отуѓените и расходувани основни средства се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.6. Амортизација

Набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на основните средства што ги поседува ПО БРОКЕР АД Скопје се како што следи:

Компјутерска опрема со софтвер, телекомуникациска опрема	25%
--	-----

ПО БРОКЕР АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи

20 - 25%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

3.7. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.8. Вложувања расположливи за продажба

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположливи за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположливи за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства. Вложувања кои се чуваат до доспевање се вложувања во државни или благајнички записи заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

ПО БРОКЕР АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.9. Побарувања по основ на продажба

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања за извршените услуги, намалени за исправка на вредноста за ненаплатливите побарувања. Исправката на вредноста на сите побарувања кои се сметаат за ненаплативи се врши врз основа на проценка на крајот од годината. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.10. Парични средства

Паричните средства се состојат од парични средства на жиро сметки во банките, денарска благајна и други парични средства.

3.11. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во извештајот за добивка или загуба како дел од финансиските приходи и финансиските расходи.

3.12. Капитал, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето на Друштвото.

Акумулирана добивка / загуба

Акумулираната добивка / загуба ги вклучува акумулираната добивка / загуба од претходните години, како и добивката / загубата по оданочување од тековната година.

3.13. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

ПО БРОКЕР АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.14. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања. Доколку пресметаниот данок од добивка е поголем од износот на пресметаната добивка пред оданочување, за разликата се искажува загуба.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2024 година).

3.15. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при престанок на работниот однос

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат или им престанува работниот однос поради технолошки, организациони или економски причини им исплаќа соодветен надомест. Друштвото нема направено резервирање за овие права на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.16. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.17. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

ПО БРОКЕР АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

ПО БРОКЕР АД Скопје во своето работење не стапува во меѓународни трансакции. Поради тоа, Друштвото не е изложено на ризик поврзан со можните флуктации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

ПО БРОКЕР АД Скопје не е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што не поседува вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото не е изложено на ризик од промени на каматните стапки бидејќи во своето работење не користи кредити од банките.

ПО БРОКЕР АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.4. Ризик од ликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на ПО БРОКЕР АД Скопје е надлежен за следсње на кредитната задолженост.

4.6. Даночен ризик

Македонската даночна регулатива е подложна на чести промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Северна Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

5.1. Ризик од финансирање

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

во илјади денари	2025	2024
Обврски по кредити и позајмици	9.433	-
Парични средства	-29	-6.469
Нето обврски по кредити	9.404	-6.469
Капитал и резерви	27.824	25.529
% на кредитна задолженост	<u>33,80%</u>	<u>0,00%</u>

ПО БРОКЕР АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

ПО БРОКЕР АД Скопје на 31.12.2025 е со средна кредитна задолженост. Друштвото на 31.12.2024 година не беше кредитно задолжено.

5.2. Ризик од девизни курсеви

Друштвото не влегува во трансакции во странска валута и поради тоа истото не е изложено на ризик од промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2025 и 2024 година по валути е следната.

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2025	2024	2025	2024
ЕУР	-	-	-	-
УСД	-	-	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Сензитивна анализа

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2025	2024	2025	2024
ЕУР	-	-	-	-
УСД	-	-	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

5.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следи:

ПО БРОКЕР АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2025	2024
Финансиски средства		
Некаматносни		
Парични средства	29	6.469
Побарувања од купувачи	2.362	2.517
Останати побарувања	53	1.025
Краткорочни финансиски средства	39.535	18.884
Вложувања расположливи за продажба	-	-
	41.979	28.895
Каматносни со променлива камата		
Парични средства	-	-
Депозити во банки	-	-
	0	0
Каматносни со фиксна камата		
Дадени заеми	-	-
	-	-
	41.979	28.895
Финансиски обврски		
Некаматносни		
Обврски спрема добавувачи	3.095	3.130
Краткорочни финансиски обврски	9.433	-
Останати тековни обврски	2.360	201
Вкупно	14.888	3.331
Каматносни со променлива камата		
Обврски по кредити	-	-
	-	-
	14.888	3.331

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	зголемување		намалување	
	2025	2024	2025	2024
Дадени депозити	-	-	-	-
Земени кредити	-	-	-	-
	0	0	0	0

ПО БРОКЕР АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5.4. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година:

31.12.2025 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Краткорочни финансиски обврски	9.433	-	-	-	9.433
Обврски спрема добавувачи	3.095	-	-	-	3.095
Останати обврски	2.360	-	-	-	2.360
	14.888	0	0	0	14.888

31.12.2024 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Краткорочни финансиски обврски	-	-	-	-	0
Обврски спрема добавувачи	3.130	-	-	-	3.130
Останати обврски	201	-	-	-	201
	3.331	0	0	0	3.331

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година:

31.12.2025 година

во илјади денари	до 12 месеци	постари од 12 месеци	Вкупно
Парични средства	29	-	29
Побарувања од купувачи	512	1.850	2.362
Останати краткорочни побарувања	53	-	53
Побарувања за позајмици	39.535	-	39.535
Вложувања расположливи за продажба	-	-	0
	40.129	1.850	41.979

ПО БРОКЕР АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31.12.2024 година

во илјади денари	до 12 месеци	постари од 12 месеци	Вкупно
Парични средства	6.469	-	6.469
Побарувања од купувачи	1.825	692	2.517
Останати краткорочни побарувања	1.025	-	1.025
Побарувања за позајмици	18.884	-	18.884
Вложувања расположливи за продажба	-	-	0
	28.203	692	28.895

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2025	2024
Приходи од осигурително брокерски услуги	9.970	10.030
Останати приходи од продажба	-	-
Вкупно	9.970	10.030

7. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2025	2024
Добивка од продажба на хартии од вредност	-	756
Останати оперативни приходи	-	-
Вкупно	0	756

8. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	2025	2024
Потрошени сировини и материјали	3	6
Потрошени резервни делови	-	-
Отпис на ситен инвентар	-	-
Вкупно	3	6

ПО БРОКЕР АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	2025	2024
Бруто плати	1.763	1.735
Други надоместоци за вработените	40	41
Вкупно	1.803	1.776

10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	2025	2024
Трошоци за тековно одржување	132	140
Репрезентација, спонзорства, донации	333	379
Трошоци за банкарски услуги и провизии	562	507
Трошоци за казни и пенали	-	12
Трошоци за интелектуални услуги	-	26
Трошоци од минати години	11	30
Загуба од продажба на хартии од вредност	706	-
Вредносно усогласување и отпис на побарувања	404	79
Трошоци за осигурување	124	110
Останато	144	291
Вкупно	2.416	1.574

11. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ

во илјади денари	2025	2024
Приходи од камати	-	-
Позитивни курсни разлики	-	-
Остнати финансиски приходи	-	71
Вкупно финансиски приходи	0	71
Расходи за камати	-	-8
Негативни курсни разлики	-	-
Вкупно финансиски расходи	0	-8
Нето финансиски приходи / расходи	0	63

ПО БРОКЕР АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

12. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Добивка пред оданочување	5.743	7.488
Даночно непризнаени расходи	41.812	11.992
Даночна основа	<u>47.555</u>	<u>19.480</u>
Намалување на даночната основа	-13.065	-11.481
Даночна основа по намалување	<u>34.490</u>	<u>7.999</u>
Данок на добивка по стапка од 10%	3.449	800
Намалување на пресметаниот данок	-	-
Данок на добивка по намалување	<u>3.449</u>	<u>800</u>
Ефективна даночна стапка	<u>60,06%</u>	<u>10,68%</u>

13. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	2.294	6.688
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
Основна заработувачка по акција во денари	<u>2.294</u>	<u>6.688</u>

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради фактот дека ПО БРОКЕР АД Скопје нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што ПО БРОКЕР АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

14. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста е како што следи:

ПО БРОКЕР АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2025 година

во илјади денари	Земјините	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вред.						
Состојба 01.01.2025	-	-	423	-	423	24
Нови набавки	-	-	-	-	0	-
Раскнижување	-	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2025	-	-	423	-	423	24
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2025	-	-	423	-	423	10
Амортизација	-	-	-	-	0	5
Усогласување	-	-	-	-	0	-1
Расходување и продажба	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2025	-	-	423	-	423	14
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА						
31.12.2025	-	-	0	-	0	10

2024 година

во илјади денари	Земјините	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вред.						
Состојба 01.01.2024	-	-	423	-	423	24
Нови набавки	-	-	-	-	0	-
Раскнижување	-	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2024	-	-	423	-	423	24
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2024	-	-	423	-	423	5
Амортизација	-	-	-	-	0	5
Расходување и продажба	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2024	-	-	423	-	423	10
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА						
31.12.2024	-	-	0	-	0	14

15. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	2025	2024
Вложувања во котирано друштво на официјалниот пазар на Македонската берза	-	-
Останато	-	-
Вкупно	0	0

ПО БРОКЕР АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Побарувања од купувачи во земјата	2.362	2.517
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Вкупно побарувања од купувачи - бруто	<u>2.362</u>	<u>2.517</u>
Исправка на вредност	-	-
Вкупно побарувања од купувачи - нето	<u>2.362</u>	<u>2.517</u>

17. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Побарувања за дадени аванси во земјата	723	276
Побарувања за дадени аванси во странство	-	-
Вкупно	<u>723</u>	<u>276</u>

18. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	-	979
Побарувања од вработени	53	46
Останати краткорочни побарувања	-	-
Вкупно	<u>53</u>	<u>1.025</u>

19. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Побарувања за дадени позајмици на правни лица	-	2.887
Побарувања за дадени позајмици на физички лица	<u>39.535</u>	<u>15.997</u>
Вкупно	<u>39.535</u>	<u>18.884</u>

ПО БРОКЕР АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

20. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2025	2024
Жиро сметка	29	6.469
Денарска благајна	-	-
Девизна сметка	-	-
Останати парични средства	-	-
Вкупно	29	6.469

21. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2025	2024
Обврски спрема добавувачи во земјата	3.095	3.130
Обврски спрема добавувачи во странство	-	-
Обврски за нефактурирани стоки, материјали и услуги	-	-
Вкупно	3.095	3.130

22. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2025	2024
Обврски за данок на добивка	2.315	156
Обврски за бруто плати	-	-
Обврски за персонален данок на доход	45	45
Обврски спрема вработените	-	-
Останато	-	-
Вкупно	2.360	201

23. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2025	2024
Обврски по краткорочни позајмици		
Примени позајмици од ПЕТРОЛ-ОИЛ Компани Дооел	7.433	-
Обврски за примени позајмици од правни лица	2.000	-
Обврски за примени позајмици од физички лица	-	-
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	9.433	0

ПО БРОКЕР АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

24. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

во илјади денари	2025	2024
Однапред наплатени приходи	-	-
Пресметани трошоци	-	325
Вкупно	0	325

25. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Во продолжение се прикажани салдата и трансакциите помеѓу ПО Брокер АД Скопје и ПЕТРОЛ-ОИЛ Компани ДООЕЛ Скопје. Тие се управувачки поврзани преку физички лица кое се нивни единствени сопственици.

во илјади денари	2025	2024
Вложувања расположливи за продажба	-	-
Побарувања од купувачи	171	146
Побарувања за дадени позајмици	-	2.887
Вкупно тековни средства	171	3.033
Обврски спрема добавувачи	-	74
Обврски за примени позајмици	7.433	-
Вкупно тековни обврски	7.433	74
Приходи од продажба	133	37
Останати оперативни приходи	-	-
Приходи од камати	-	-
Вкупно приходи	133	37
Останати оперативни расходи	-	35
Набавки на трговски стоки	-	-
Расходи од камати	-	-
Вкупно трансакции од набавки и расходи	0	35

Друштвото на 31.12.2025 година има дадено краткорочна позајмица на извршниот директор Јовица Латиновски во износ од 37.939 илјади денари (15.877 илјади денари на 31.12.2024 година).

ПО БРОКЕР АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

26. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
EUR	61,4950	61,4950
USD	52,3050	58,8807

27. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2025 година спрема ПО БРОКЕР АД Скопје не се покренати судски постапки од кои може да произлезат материјално значајни обврски.

ПО БРОКЕР АД Скопје на 31.12.2025 година нема обврска по основ на издадени гаранции од банки.

28. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА

По датумот на билансот на состојбата не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за работењето на ПО БРОКЕР АД Скопје
во 2025 година

Вовед

Овој извештај се однесува на работењето на ПО БРОКЕР АД Скопје за деловната 2025 година.

Органот на управување на ПО БРОКЕР АД Скопје, согласно со Законот за трговските друштва должен е на крајот на секоја деловна година да презентира годишен извештај за работењето на Друштвото.

Дејност

Основна дејност што ја обавува ПО БРОКЕР АД Скопје е дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници.

Макроекономски и пазарни услови во кои работеше Друштвото во 2025 година

Општите услови за работење во текот на 2025 година беа слични како и во претходната година. Во текот на 2025 година немаше позначајни промени во прописите што имаат влијание врз работењето на Друштвото.

Резултати од работењето во 2025 година

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Вкупно оперативни приходи	9.970	10.786
Вкупно оперативни расходи	<u>4.227</u>	<u>3.361</u>
Добивка од работење	5.743	7.425
Финансиски приходи/расходи	<u>-</u>	<u>63</u>
Добивка пред оданочување	5.743	7.488
Данок на добивка	-3.449	-800
Добивка по оданочување	<u>2.294</u>	<u>6.688</u>

Во 2025 година остварена е добивка по оданочување во износ од 2.294 илјади денари што претставува намалување од 4.394 илјади денари во однос на добивката остварената во 2024 година.